

**ФОНДАЦИЈА ЗА МЕДИУМИ И
ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО**

**Финансиски извештаи за годината која
завршува на 31 Декември 2025**

и

Извештај на независниот ревизор

Мај 2026, Скопје

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 3
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Биланс на приходи и расходи	4
Биланс на состојба	5
Извештај за промени во деловниот фонд	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 14

Додатоци

- Додаток - Годишна сметка
- Додаток - Годишен извештај за работењето

До:
Раководството на
ФОНДАЦИЈА ЗА МЕДИУМИ И ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО
МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ
СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Фондацијата за медиуми и граѓанско општество **МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ Скопје** (во понатамошниот текст Фондацијата), коишто го вклучуваат Билансот на состојба на ден 31 декември 2025 година, како и на Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промени во деловниот фонд за годината која завршува на тој ден, како и белешките кон финансиските извештаи, вклучително и преглед на значајните сметководствени политики.

Според нашето мислење, приложените финансиски извештаи на Фондацијата за медиуми и граѓанско општество **МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ Скопје** ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Фондацијата на ден 31 декември 2025, како и резултатите на нејзиното работење и промените во фондовите за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Фондацијата во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија и исполнивме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работа и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за здруженија и фондации, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во пасусот *Извештај за други правни и регулаторни барања*.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитае другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или поинаку, произлегува дека се материјално погрешни.

Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

До:

Раководството на

**ФОНДАЦИЈА ЗА МЕДИУМИ И ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО
МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ**

СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготовка и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија, како и за таква внатрешна контрола каква што раководството ќе утврди дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Фондацијата да продолжи под претпоставката на континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да ја ликвидира Фондацијата или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние што се задолжени за управување се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Фондацијата.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Фондацијата.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.

До:

Раководството на

ФОНДАЦИЈА ЗА МЕДИУМИ И ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО
МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ

СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи (Продолжува)

- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значително сомневање во можноста на Фондацијата да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Фондацијата да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на поединечните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали поединечните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управување, меѓу другото, и за планираниот опсег и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на нашата ревизија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации, Раководството на Фондацијата е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со Законот за здруженија и фондации. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Фондацијата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Фондацијата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Фондацијата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 19 Мај 2026 година



Даниела Симовска
Овластен ревизор




Драган Димитров
Управител

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за годината која завршува на 31 декември 2025
во илјади денари

	Белешка	2025	2024
Приходи од донации	4	7.772	31.497
Останати приходи	5	12.555	11.671
Приходи од финансирање	6	57	147
ВКУПНО ПРИХОДИ		20.384	43.315
Оперативни расходи	7	(13.447)	(30.892)
Капитални расходи	8	(125)	(150)
ВКУПНО РАСХОДИ		(13.572)	(31.042)
Вишок на приходи над расходи		6.812	12.273

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Фондацијата на ден 27 февруари 2026 година и се потпишани во негово име од страна на:


Извршен Директор
Билјана Петковска

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

за годината која завршува на 31 декември 2025

во илјади денари

	Белешки	31 декември 2025	31 декември 2024
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	9	411	440
		411	440
Тековни средства			
Побарувања од купувачи	10	-	-
Останати тековни средства и АВР	11	2.302	2.645
Пари и парични еквиваленти	12	4.605	10.066
		6.907	12.711
ВКУПНИ СРЕДСТВА		7.318	13.151
ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД			
Деловен фонд			
Деловен фонд	13	411	440
Вишок на приходи над расходи		6.812	12.273
		7.223	12.713
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачите	14	95	410
Останати тековни обврски и ПВР	15	-	28
		95	438
ВКУПНО ДЕЛОВЕН ФОНД И ОБВРСКИ		7.318	13.151

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Фондацијата на ден 27 февруари 2026 година и се потпишани во негово име од страна на:

Извршен Директор
Билјана Петковска

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ДЕЛОВНИОТ ФОНД
за годината која завршува на 31 Декември 2025
во илјади денари

	Деловен фонд	Разлика меѓу приходи и расходи	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2024	462	11.118	11.580
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен период	-	(11.118)	(11.118)
Набавка на основни средства	119	-	119
Ревалоризација	-	-	-
Амортизација	(141)	-	(141)
Вишок на приходи над расходи	-	12.273	12.273
Состојба на 31 декември 2024	440	12.273	12.713
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен период	-	(12.273)	(12.273)
Набавка на основни средства	197	-	197
Ревалоризација и усогласување	4	-	4
Амортизација	(235)	-	(235)
Усогласување и усогласување на амортиз.	5	-	5
Вишок на приходи над расходи	-	6.812	6.812
Состојба на 31 декември 2025	411	6.812	7.223

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 Декември 2025
во илјади денари

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ФОНДАЦИЈАТА

МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ Скопје (во понатамошниот текст: Фондацијата) е фондација запишана со Решение Ф.бр. 79/2001 од 18.04.2001 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1077 како Фондација за медиуми и граѓанско општество МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ со скратено име МИМ. Со активности и финансиски трансакции фондацијата започнува со работа како независна институција во 2001 година.

Работата и активностите на фондацијата се однесуваат на унапредување на професионалните вештини на македонските новинари и професионалци кои работат во медиумите, развој на независни, слободни и плуралистички медиуми во Македонија, развивање на врски на меѓународните медиумски професионалци како и поддршка на развојот на новинарското обвразование во Република Северна Македонија.

Корисници на средствата на фондацијата се новинарите, медиумските организации и асоцијации во Република Северна Македонија.

Вкупниот број на вработени со состојба на 31 декември 2025 година изнесува 5 лица (31 декември 2024 година изнесуваше 8 лица).

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Фондацијата се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето.

Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи се наведени во продолжение на овој текст. Сметководствените политики на Фондацијата доследно се применуваат од година во година.

3.1 Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки.

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.2 Материјални и нематеријални средства

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци, кои можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка. За вредноста на набавените средства истовремено се зголемува деловниот фонд на Фондацијата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 Декември 2025
во илјади денари

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.3 Амортизација

Материјалните и нематеријални средства се амортизираат со примена на пропорционалната метода, така што набавната или ревалоризираната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Тековната амортизација на основните средства се евидентира на товар на деловниот фонд. Употребените годишни стапки на амортизација за 2025 година, кои ги применува Фондацијата изнесуваат: 10-20% за опрема и транспортни средства, 12-16% за мебел и 20% за компјутерската опрема. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно (не по групи на средства) за секое средство.

3.4 Признавање на приходи и расходи

Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции значи приходите, односно расходите да се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите, односно расходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите, односно расходите се расположливи кога се остварени, односно кога настанале (се наплатени т.е. платени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период, односно обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

3.5 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата се признаваат во висина на номиналната вредност искажани во сметководствениот документ според договорените износи, намалени за исправката на ненаплатливите побарувања.

3.6 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и вработените, како и обврските за плати, даноци, придонеси и останати тековни обврски се искажуваат по нивната номинална вредност.

3.7 Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари според средниот курс на НБРМ кој важи на денот на трансакцијата.

Девизните средства и обврски во билансот на состојба се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на билансот. Нето позитивните и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Средните (заклучните) курсеви на денарот спрема странските валути (за една единица странска валута), на 31 декември изнесуваат како што следува:

	Во денари	
	2025	2024
EUR	61,4950	61,4950
USD	52,3050	58,8807

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 Декември 2025
во илјади денари

4. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ

	2025	2024
Приходи од донации	7.772	31.497
Вкупно	7.772	31.497

Во текот на 2025 година остварени се приходи од следните донатори:

	Донатор	Проект	2025
1	Меѓународен борд за истражување и размена	Проект на УСАИД за медиумска писменост “Младите размислуваат”	1.404
2	Мрежа за професионализација на медиумите во Југоисточна Европа	1. Усвојување подобрени медиумски стандарди	214
3	Делегација на Европска Унија во Скопје	Градење синергии против дезинформации и анти-ЕУ наративи	2.171
4	УНЕСКО	Поддршка за зголемување на знаењето на клучните засегнати страни во врска со моменталната состојба, главните предизвици и ризици од регулирањето на онлајн содржините во Западен Балкан и Турција	596
7	Фондација за развој на медиуми и граѓанско општество Медиацентар Сараево	Нашите медиуми: Акција на граѓанското општество за поттикнување на медиумската писменост и активизам, справување со поларизацијата и промовирање дијалог	3.387
	ВКУПНО		7.772

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 Декември 2025
во илјади денари

4. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ (Продолжува)

Во текот на 2024 година остварени се приходи од следните донатори:

	Донатор	Проект	2024
1	Меѓународен борд за истражување и размена	Проект на УСАИД за медиумска писменост “Младите размислуваат”	20.419
2	Мрежа за професионализација на медиумите во Југоисточна Европа	1. Усвојување подобрени медиумски стандарди	608
3	Делегација на Европска Унија во Скопје	Градење синергии против дезинформации и анти-ЕУ наративи	1.766
4	Амбасада на САД во Скопје	Проект за спротивставување на лажните наративи во младинската сфера “Вистината е моќ”	290
5	Новосадска новинарска школа	Зајакнување на улогата на медиумите во известувањето за климатски промени	1.053
6	ALBANY Associates International Ltd.	Перцепциите за странското влијание во медиумите во Северна Македонија	354
7	Фондација за развој на медиуми и граѓанско општество Медиацентар Сараево	1. Перцепциите за странското влијание во медиумите во Северна Македонија 2. Нашите медиуми: Акција на граѓанското општество за поттикнување на медиумската писменост и активизам, справување со поларизацијата и промовирање дијалог	6.888
8	Институт Часорис , Љубљана	Зајакнување на капацитетите за подобра иднина во Западен Балкан MediaWISE	57
9	Tactical Tech	Градење синергии против дезинформации и анти ЕУ наративи	62
	ВКУПНО		31.497

5. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2025	2024
Пренесен дел на приходи над расходи од претходна година	12.273	11.118
Сопствени приходи од извршени услуги	282	553
Останати приходи	-	-
Вкупно	12.555	11.671

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 Декември 2025
во илјади денари

6. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Камати	57	45
Позитивни курсни разлики	-	102
Вкупно	<u>57</u>	<u>147</u>

7. ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Потрошени материјали	89	820
Потрошена енергија	550	596
Дадени грантови на други организации	1.084	1.652
Наем	-	1.091
Транспортни и телекомуникациски услуги	1.022	1.990
Репрезентација и реклама	381	2.192
Банкарски трошоци и провизии	78	128
Премии за осигурување	29	30
Авторски хонорари и останати услуги	1.526	11.377
Бруто плати за вработени	7.103	9.374
Останати трошоци од работење	1.585	1.642
Вкупно	<u>13.447</u>	<u>30.892</u>

8. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Набавена опрема и инвентар	125	150
Вкупно	<u>125</u>	<u>150</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 Декември 2025
во илјади денари

9. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Опрема, мебел	Вкупно
Набавна вредност на 01 јануари 2024	1.706	1.706
Набавки	119	119
Состојба на 31 декември 2024	1.825	1.825
Набавки	197	197
Ревалоризација и усогласување	4	4
Состојба на 31 декември 2025	2.026	2.026
Акумулирана амортизација на 1 јануари 2024	1.244	1.244
Амортизација	141	141
Состојба на 31 декември 2024	1.385	1.385
Амортизација	235	235
Усогласување и усогласување на аморт.	(5)	(5)
Состојба на 31 декември 2025	1.615	1.615
Нето сегашна вредност на:		
- 31 декември 2025	411	411
- 31 декември 2024	440	440

10. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	31 декември 2025	31 декември 2024
Побарувања во земјата	-	-
Состојба на	-	-

11. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР

	31 декември 2025	31 декември 2024
Активни временски разграничувања	95	438
Краткорочни депозити	2.207	2.207
Состојба на	2.302	2.645

Активните временски разграничувања во вкупен износ од 95 илјади денари (2024: 438 илјади денари) во целост се однесуваат на неплатени обврски кон добавувачи и останати краткорочни обврски и истите се пренесуваат на терет на трошоци во моментот кога ќе бидат целосно платени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 Декември 2025
во илјади денари

12. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	31 декември 2025	31 декември 2024
Жиро сметка - денарски	354	2.507
Девизни сметки	4.251	7.559
Состојба на	4.605	10.066

13. ДЕЛОВЕН ФОНД

	31 декември 2025	31 декември 2024
Деловен фонд - опрема и мебел	411	440
Состојба на	411	440

Промените на фондовите и резервите се наведени во Извештајот за промени на деловниот фонд прикажан на страна 5.

14. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИТЕ

	31 декември 2025	31 декември 2024
Добавувачи во земјата	95	410
Состојба на	95	410

15. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски за даноци	-	28
Пасивни временски разграничувања	-	-
Состојба на	-	28

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 Декември 2025
во илјади денари

16. ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Фондацијата се јавува како основач на Висока школа за новинарство и односи со јавност Скопје со која во 2025 година нема трансакции по основ на изнајмување на деловни простории и техничка опрема (2024: 192 илјади денари), и со Институт за комуникациски системи на износ од 691 илјади денари (2024: 755 илјади денари)

Со состојба на 31 декември 2025, Фондацијата нема салдо на побарувања и обврски кон поврзани страни.

17. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Со состојба на 31 декември 2025 година Фондацијата нема вонбилансна изложеност.

18. ПРАВНИ СПОРОВИ

Со состојба на 31 декември 2025 година Фондацијата не е вклучена во правни спорови.

19. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

Годишна сметка за 2025 година

- Биланс на состојба
- Биланс на приходи и расходи

ЕМБС: 05533791

Целосно име: Фондација за медиуми и граѓанско општество

МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Биланс на приходи и расходи

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	- - Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	7.928.106,00			3.197.904,00
202	- - Потрошени материјали	819.678,00			88.902,00
203	- - Потрошена енергија	596.314,00			550.139,00
204	- - Други услуги	1.239.806,00			359.367,00
205	- - Превозни и транспортни услуги	1.989.086,00			1.021.672,00
206	- - Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	2.192.346,00			381.498,00
209	- - Наемнини	1.090.876,00			786.886,00
210	- - Други материјални расходи				9.440,00
211	- - ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	11.723.906,00			1.961.184,00
212	- - Провизија за платен промет	128.208,00			78.242,00
213	- - Камати на кредити и заеми	1.591,00			
214	- - Премии за осигурување	29.938,00			28.713,00
215	- - Дневници за службено патување	297.926,00			198.366,00
217	- - Негативни курсни разлики				240.736,00
218	- - Членарини	600,00			4.600,00
219	- - Други расходи	11.265.643,00			1.410.527,00
222	- - КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)	150.172,00			125.294,00
224	- - Средства за опрема	150.172,00			125.294,00
226	- - ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)	1.652.468,00			1.083.649,00
227	- - Помощти, донации и други давања на субјекти	1.652.468,00			1.083.649,00

230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	9.578.121,00			7.199.218,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	9.364.785,00			7.098.438,00
232	-- б) Вкалкулирани надомести	213.336,00			100.780,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	9.033,00			4.843,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	31.041.806,00			13.572.092,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	12.272.687,00			6.811.660,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	12.272.687,00			6.811.660,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	43.314.493,00			20.383.752,00
240	-- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	552.630,00			282.000,00
242	-- Приходи од услуги	552.630,00			282.000,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики	146.667,00			57.264,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	31.496.841,00			7.771.801,00
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	11.118.355,00			12.272.687,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	43.314.493,00			20.383.752,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	43.314.493,00			20.383.752,00
438	-- Број на работници	8,00			5,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	440.414,00	2.026.681,00	1.615.086,00	411.595,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	440.414,00	2.026.681,00	1.615.086,00	411.595,00
6	-- Опрема	440.414,00	2.026.681,00	1.615.086,00	411.595,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА,КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊАИ АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	12.711.028,00	6.907.018,00		6.907.018,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	10.065.882,00	4.604.855,00		4.604.855,00
12	-- Жиро сметка	2.506.607,00	353.392,00		353.392,00
14	-- Девизна сметка	7.509.545,00	4.245.307,00		4.245.307,00
17	-- Други парични средства	49.730,00	6.156,00		6.156,00

20	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	2.206.805,00	2.206.805,00		2.206.805,00
24	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	438.341,00	95.358,00		95.358,00
27	-- Други активни временски ограничувања	438.341,00	95.358,00		95.358,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	13.151.442,00	8.933.699,00	1.615.086,00	7.318.613,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	440.414,00			411.595,00
45	-- Деловен фонд	440.414,00			411.595,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	438.341,00			95.358,00
53	-- б) Добавувачи	410.351,00			95.358,00
54	-- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	27.990,00			
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	12.272.687,00			6.811.660,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	12.272.687,00			6.811.660,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	13.151.442,00			7.318.613,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
675	-- Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)	9.309.070,00			966.619,00
676	-- Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	1.902.247,00			443.908,00
680	-- Плати(< или = на АОП 231 од БПР)	6.159.000,00			4.680.989,00
681	-- Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	2.629.896,00			1.910.276,00
682	-- Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	660.911,00			507.173,00
691	-- Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)	31.496.841,00			7.771.801,00
695	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	8,00			5,00

Распоредување на резултатот

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
351	-- А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА	12.272.687,00			6.811.660,00
353	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	12.272.687,00			6.811.660,00
358	-- ģ) Дел за пренос во наредната година	12.272.687,00			6.811.660,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4631	- 94.990 - Дејности на други организации врз база на зачленување, н.д.м.				20.383.752,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПРИЛОГ

Годишен Извештај за работењето



МАКЕДОНСКИ
ИНСТИТУТ
ЗА МЕДИУМИ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ НА МАКЕДОНСКИОТ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ

ЗА 2025 ГОДИНА

Спроведени активности во 2025 година:

1. „Младите размислуваат“ - YOUTHINK (проектот е завршен во јануари 2025)

Проектот YOUTHINK „Младите размислуваат“ финансиран од Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД), во партнерство со ИРЕКС, Македонскиот институт за медиуми (МИМ), Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието (БРО). Активностите на МИМ вклучуваа работа со основните и средните училишта, со цел интеграција на медиумската писменост во наставните програми. Во 2023 година се реализираа нови обуки за наставници коишто понатаму ќе ги обучуваат и своите колеги како да се вклучи медиумската писменост во наставните програми и да се предава на учениците. Во 2025, завршија обуките за наставници, се објавувија Прирачници за реализација на наставата по мајчин јазик за подрачјето медиумска писменост од I до V и од VI до IX одделение и започнуваат активностите поврзани со вклучување на медиумската писменост во средното образование. Дополнително, проектот остави трајни ресурси кои ќе им помогнат на наставниците да ја интегрираат медиумската писменост во секојдневната работа. Со тоа се создава основа за долгорочна промена во образовниот систем и за развој на критичко мислење кај младите.

2. „Нашите медиуми: Акција на граѓанското општество за поттикнување медиумска писменост и активизам, спротивставување на поларизацијата и промовирање на дијалог.“

Во рамки на овој тригодишен регионален проект се објавија две истражувања „Медиумска саморегулација: Неопходно зајакнување на механизмите и унапредување на ефективност“ и „Мапирање добри практики за медиумскиот активизам“, а се



Јуриј Гагарин 17-1/1
Скопје, Македонија
+389 2 30 90 144
mim@mim.org.mk
www.mim.org.mk



МАКЕДОНСКИ
ИНСТИТУТ
ЗА МЕДИУМИ

реализира и истражување со наслов „Иднината на медиумите - иднината на демократијата“. Целна група во 2025 година беа медиумските професионалци (уредници и новинари) и саморегулаторите кои соработуваа за унапредување на саморегулацијата заедно со регулаторните тела. Граѓаните, особено младите, и наставниците оваа година беа ангажирани во неформални образовни активности кои ќе им помогнат да бидат поангажирани медиумски консументи и да претставуваат активна публика која бара квалитетни и доверливи медиумски содржини. Проектот има за цел да создаде платформа за дијалог меѓу различни општествени групи и да ја зајакне довербата во медиумите. Со тоа се поттикнува култура на критичко размислување и активно учество во демократските процеси.

3. „Разоткривање на дезинформациите во Југоисточна Европа“

На средина на 2018 година, во рамки на мрежата за професионализација на медиумите во Југоисточна Европа (СЕЕНПМ) во која МИМ е долгогодишен член, започна спроведување на проектот „Разоткривање на дезинформациите во Југоисточна Европа“, кој е координиран од организацијата Transitions, а финансиран од National Endowment for Democracy (NED). Активностите на МИМ во овој проект вклучуваат обуки, тренинг на тренери, онлајн курсеви за млади новинари и студенти по новинарство, изработки на студии на случај, создавање ресурси за учење и нивна промоција. Проектните активности продолжија и во текот на 2025 година. Преку размена на искуства меѓу новинарите од различни земји, проектот придонесува за подобро разбирање на регионалните предизвици. На тој начин се создава мрежа на професионалци кои заеднички работат на справување со дезинформациите.

4. „Градење синергии против дезинформациите, вклучително и за политиките и активностите на ЕУ“

Во рамки на проектот се реализираат студиски посети за новинари и претставници на граѓански организации, со цел запознавање со работата и политиките на Европската унија во борбата против дезинформациите и проширувањето. Од почеток на годината, заклучно со јуни 2025, се реализираа две студиски посети и тоа во Брисел, Белгија и во Варшава, Полска. Овие посети овозможиле директна комуникација со европски институции и придонесоа за подобро разбирање на европските политики. Учесниците имаа можност да споделат искуства и да воспостават нови партнерства кои ќе бидат корисни за идни проекти.



Јуриј Гагарин 17-1/1
Скопје, Македонија
+389 2 30 90 144
mim@mim.org.mk
www.mim.org.mk



МАКЕДОНСКИ
ИНСТИТУТ
ЗА МЕДИУМИ

5. Регионално истражување за состојбата на регулаторната и саморегулаторната рамка за социјалните и онлајн медиумите, поддржано од УНЕСКО

Истражувањето се фокусираше на состојбата со постојната регулаторна рамка што ги уредува платформите за социјални медиуми и онлајн медиумите, како и на главните предизвици поврзани со модерирањето на информации од јавен интерес кои се верификувани на социјалните медиуми во Западен Балкан и Турција. МИМ го подготви националното истражување со фокус на Северна Македонија. Истражувањето понуди препораки за подобрување на регулаторните механизми и ќе помогне во креирање политики кои ќе обезбедат поголема транспарентност. Со тоа ќе се зајакне улогата на медиумите како чувари на јавниот интерес.

6. Избор на најдобрите истражувачки стории за 2024 година

Во март 2025 година, МИМ го организираше изборот и доделувањето на наградите од конкурсот за новинарските награди „Никола Младенов 2024“. Овој настан е значаен поттик за новинарите да продолжат со истражувачко новинарство и да создаваат содржини од јавен интерес. Наградите имаат за цел да ја промовираат професионалната етика и да ја зајакнат улогата на новинарството во демократијата. Со тоа се поттикнува развој на новинарска култура која се заснова на транспарентност и одговорност.

Билјана Петковска

Директорка на МИМ



Јуриј Гагарин 17-1/1
Скопје, Македонија
+389 2 30 90 144
mim@mim.org.mk
www.mim.org.mk